

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Ганиу Арменд од с. Голема Речица, Тетово УП2 09-108/20 од 17 јули 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-468 од 17 јуни 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-468 од 17 јуни 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Ганиу Арменд од с. Голема Речица, Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-108/20 од 17 јули 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-468 од 17 јуни 2020 година издадено од КЕЦ Тетово, поради непостоење на технички услови за приклучок.

На 9 август 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на GIS скица на која ќе може да се види објектот и мрежата во околина.

На 24 август Електродистрибуција достави одговор со прилог GIS скица, од која се утврди дека не постојат технички услови за приклучок на објектот на жалителот.

На 4 септември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

Одговор на Приговор УП2 09-108/20 од 17 јули 2020 година со прилог:

- Приговор
- Имотен лист бр. 1547 за КП бр. 992/21, КО Голема речица
- Уверение дека КП-то на жалителот се наоѓа вон градежен реон на плански опфат бр. 10-4025/2 од 2 јуни 2020 година издадено од Општина Тетово
- Решение за легализација бр. 22-775/6 од 21 декември 2011 година издадено од Општина Тетово

- Полномошно од жалителот за Адвокат Насер Идризи од Тетово
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-468 од 17 јуни 2020 година
- GIS скица

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека најблискиот столб од нисконапонската мрежа е на 2 километри од објектот, а објектот е надвор од детален урбанистички план.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 108/20
5 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски